


ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2015 ГОДИНА

СОДРЖИНА


- Финансиски извештаи
- 1. Биланс на состојба
- 2. Биланс на успех
- 3. Извештај за паричен тек
- 4. Извештај за промени во капиталот
- Белешки кон финансиските извештаи

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

	Претходна година 31.12.2014	Тековна година 31.12.2015
СРЕДСТВА		
ТЕКОВНИ СРЕДСТВА		
Пари и парични еквиваленти:	20,467,994.00	51,485,474.00
Побарувања:	632,973,264.00	767,812,656.00
Други побарувања:		
Залиха:	1,056,540,289.00	930,112,893.00
АВР:	23,317,142.00	17,898,955.00
ВКУПНО ТЕК СРЕДСТВА:	1,733,298,689.00	1,767,309,978.00
НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА:		
Недвижн. постројки и опрема:	3,713,270,791.00	3,920,545,874.00
Нематеријални средства:	4,448,821.00	3,234,069.00
Долгорочни вложувања:	6,438,530.00	6,438,530.00
ВКУПНО НЕТЕК СРЕДСТВА:	3,724,158,142.00	3,930,218,473.00
ВКУПНО СРЕДСТВА	5,457,456,831.00	5,697,528,451.00
ОБВРСКИ И КАПИТАЛ		
ТЕКОВНИ ОБВРСКИ:		
Обврски према добав.	558,953,605.00	607,006,777.00
Краткорочни фин. обврски	2,591,294,623.00	2,694,265,722.00
Други краткорочни обврски	607,220,589.00	662,238,918.00
ПВР	0.00	0.00
ВКУПНО ТЕКОВНИ ОБВРСКИ:	3,757,468,817.00	3,963,511,417.00
ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ:		
Долгорочни финан. обврски	521,291,044.00	555,069,470.00
ВКУПНО ДОЛГОР. ОБВРСКИ	521,291,044.00	555,069,470.00
КАПИТАЛ		
Акционерски капитал	4,431,095,077.00	4,431,095,077.00
Резерви		
Акумул. добивка(загуба)	-3,253,526,444.00	-3,252,398,107.00
Тековна добивка(загуба)	1,128,337.00	250,594.00
ВКУПНО КАПИТАЛ	1,178,696,970.00	1,178,947,564.00
Вонделовна пасива		
ВКУПНО ОБВРСКИ И КАПИТАЛ	5,457,456,831.00	5,697,528,451.00
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>



1. ПРИХОДИ	3,632,151,871.00
Приходи од продажба	3,632,151,871.00
2. ТРОШОЦИ	3,329,001,984.00
2.1 Трошоци од производство	3,226,619,811.00
2.2 Почетни - крајни залихи	102,382,173.00
Почетни залихи	541,172,756.00
Крајни залихи	438,790,583.00
3. НАБАВНА ВРЕДНОСТ на подадени стоки	0.00
Бруто Профит (1- (2+3))	303,149,887.00
4. Административни трошоци	128,926,272.00
5. Трошоци од продажба и дистрибуција	6,291,955.00
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА (1-(2+3)-(4+5))	167,931,660.00
6. Други приходи	23,606,211.00
Останати деловни приходи	15,518,691.00
Приходи од сопствен производ	8,087,520.00
Приходи од дивиденда	0.00
7. Останати деловни приходи	32,163,870.00
Останати приходи	0.00
Курсни разлики	28,314,587.00
Камати	3,849,283.00
Вкупно други деловни приходи (6+7)	55,770,081.00
8. Камати и курсни разлики	98,560,465.00
Камати	58,659,393.00
Негативни курсни разлики	39,901,072.00
9. Останати деловни расходи	123,908,429.00
Вкупно други деловни расходи	222,468,894.00
10. Добивка пред оданочување	1,232,847.00
11. Даноци придонеси и друго	982,253.00
НЕТО ДОБИВКА (загуба) (10-11)	250,594.00
Обврска за дивиденди	0.00
Нето профит по дивиденди	250,594.00
ПРИХОДИ (1+6+7)	3,687,921,952.00
РАСХОДИ (2+3+4+5+8+9)	3,686,689,105.00
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	1,232,847.00
Разлика	0.00



ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧЕН ТЕК

МАКСТИЛ АД СКОПЈЕ

Тековна година

31.12.2015

ИЗВЕШТАЈ ОД ПАРИЧЕН ТЕК

А) Готовински текови од деловни активности	322,880,977.00
Нето добивка/загуба после оданочување	250,594.00
Амортизација	222,552,691.00
Ревалоризација на амортизација	
Зголемување/ намалување на залихите	126,427,396.00
Зголемување/ намалување на побарува од купувачите	-134,839,392.00
Зголемување/ намалување на побарува од аванси	
Зголемување/ намалување на останати краткор.побарувања	
Зголемување/ намалување на АВР	5,418,187.00
Зголемување/ намалување обврски спрема добавувачи	48,053,172.00
Зголемување/ намалување обврски на примени аванси	
Зголемување/ намалување на останати краткорочни обврски	55,018,329.00
Зголемување/ намалување на ПБР	0.00
Б) Готовински текови од инвестициони активности	-428,613,022.00
Дирекни набавки на материјални и нематеријални средства	-429,827,774.00
Продажба на материјални и материјални средства	1,214,752.00
Зголемување/ намалување на долгорочно вложување	
Зголемување/ намалување на долгорочно побарување	
Зголемување/ намалување на краткорочно финансиски вложување	
В) Готовински текови од финансиски активности	136,749,525.00
Зголемување на капиталот	0.00
Зголемување/ намалување на долгорочно кредити	136,749,525.00
Стекнување малцински интереси	
Исплатени дивиденди	
Откуп/ продажба на сопствени акции	
Зголемување/ намалување на паричните средства	31,017,480.00
Парични средства на почеток на годината	20,467,994.00
Парични средства на крајот на годината	51,485,474.00
	0.00



Друштво: **Макстил А.Д. Скопје**
 Период на известување: **01.01 - 31.12**
 Година: **2015**
 Извештајот е консолидиран: **не**

Извештај за промените во капиталот

Податоците се во 000 денари

Промени	Капитал на акционерите				Малцински интерес	Вкупно капитал
	Акционерски капитал	Премии на издадени акции	Резерви	Акумулирана добивка (загуба)		
Состојба на 1 Јануари претходната година	3.948.195		482.900	-3.253.526		1.177.569
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година						0
Распределба на добивката во корист на резервите				1.128		1.128
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите						0
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност						0
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност						0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина						0
Малцински интерес						0
Одложени даноци						0
Признаени приходи и расходи, нето						0
Курсни разлики						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
Состојба на 31 Декември претходната година	3.948.195	0	482.900	-3.252.398	0	1.178.697
Уплата на акции						0
Откупени сопствени акции						0
Продадени сопствени акции						0
Конверзија на хартии од вредност						0
Добивка (загуба) за финансиската година				250		250
Распределба на добивката во корист на резервите						0
Распределба на добивката за дивиденди и останати надоместоци за акционерите						0
Распределба на добивката за награди и користи за вработените						0
Останати резерви						0
Процена на материјални средства						0
Усогласување на вложувањата расположливи за продажба до нивна објективна вредност						0
Реализирана капитална добивка од продажба на хартии од вредност						0
Евидентирање на загуби од подружници од претходните години по методот на главнина						0
Малцински интерес						0
Одложени даноци						0
Признаени приходи и расходи, нето						0
Курсни разлики						0
Останато зголемување/намалување на средства, нето						0
Состојба на 31 Декември во тековната година	3.948.195	0	482.900	-3.252.148	0	1.178.947

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ 2015

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

Назив на друштвото	Макстил АД Скопје		
Форма на трговско друштво	Акционерско друштво		
Број на регистарска влошка во Трговскиот регистар	4-02000017-000-10		
Седиште	ул. 16 Македонска бригада бр.18, Скопје, Р. Македонија		
Промени во регистарската влошка во Трговскиот регистар до периодот на известување	/		
Позначајни дејности кои ги извршува	Производство и трговија со производи за црна металургија		
Идентификација на поврзани субјекти (назив и процентуално учество)	Странско правно лице - Duferco Skop Investment Ltd, Vaduz (62.4%) Домашно правно лице - РЖ Економика А.Д. Скопје (21.37%)		
Број на вработени спрема степен на образование	Број на вработени со високо образование	Број на вработени со средно образование	Број на вработени со основно образование
	127	610	53
Сопственичка структура	Duferco Skop Investment Ltd, Vaduz (62.4%) Duferco Skop LTD CYPRUS (19.4%) Останати правни и физички лица (18.2%)		
Други релевантни информации за друштвото	/		

2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Изјава за усогласеност (врз основа на кои стандарди е подготвена годишната сметка)	Годишната сметка на Макстил А.Д.Скопје е подготвена согласно со Меѓународните стандарди за финансиско известување и Меѓународни сметководствени стандарди објавени во Правилникот за водење сметководство
Информација дали годишната сметка е поединечна или консолидирана	Годишната сметка е составена за Макстил А.Д. Скопје и истата не е консолидирана
Валута на презентација	Денар (МКД)

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Краток опис на позначајните сметководствени политики кои се применети во изготвувањето на годишната сметка (за приходите, расходите, нематеријалните средства, материјалните средства, побарувањата и обврските и друго).

Годишната сметка на Друштвото се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр. 28/04, ... и бр. 138/13) и Правилникот за водење сметководство ("Службен весник на РМ" бр. 159/09, 164/10 и 107/11), односно според Меѓународните сметководствени стандарди - МСС, Меѓународните стандарди за финансиско известување - МСФИ.

Годишната сметка е изготвена со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Годишната сметка ги вклучува Билансот на состојбата (Извештај на финансиската состојба) изготвен со состојба на 31.12.2015 година, Билансот на успех (Извештај за добивка или загуба) за годината која завршува на 31.12.2015 година, Извештајот за останата сеопфатна добивка за годината која завршува на 31.12.2015 година и овие Објаснувачки белешки.

При изготвувањето на годишната сметка, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани во оваа точка (3).

Позициите во билансите се изразени во денари. Денарот (МКД) претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута. Отворените ставки на средства и обврски изразени во валута различна од официјалната се искажани во МКД.

3.1. Приходи

Приходите се искажани според објективната вредност на примените парични средства или побарувања, намалени за данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога договорената услуга е извршена, односно производите се испорачани.

3.1.1 Приходи од оперативен лизинг / закуп

Приходите поврзани со оперативниот лизинг/закуп се признаваат тековно - за периодот за кој се однесуваат. Тие се искажуваат преку Билансот на успех во моментот на нивно настанување, во согласност со важечките договори.

3.1.2. Приходи од позајмување (Камати)

Приходи од позајмување (камата) се искажуваат во моментот на нивно настанување, преку Билансот на успех.

3.2. Расходи (трошоци)

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа. Вредноста на набавката, односно цената на чинење на производите и услугите се признава како расход во моментот на остварувањето на приходот од нивната продажба (принцип на судирање).

3.2.1. Оперативен лизинг / Закуп

Трошоците поврзани со оперативниот лизинг (закуп) се признаваат тековно - за периодот за кој се однесуваат. Трошоците по основ на оперативен лизинг (закуп) се однесуваат на изнајмување на деловни простории, магацини и други видови закупнина. Тие се искажуваат преку Билансот на успех во моментот на нивното настанување, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг/закуп.

3.2.2. Одржување и поправки

Трошоците за одржување и поправки на недвижности, постројки и опрема се признаваат преку Билансот на успех и се искажуваат во моментот на нивното настанување во висина на ефективните износи.

3.2.3. Трошоци на позајмување (Камати)

Трошоците на позајмување (камати) се евидентираат како расходи во моментот на нивното настанување, преку Билансот на успех.

3.2.4. Амортизација на нетековни материјални и нематеријални средства

Амортизацијата на нетековните материјални средства (недвижности, постројки и опрема) и на нематеријалните средства се пресметува пропорционално, со цел набавната вредност на средствата целосно да се отпише во нивниот проценет корисен век. Амортизацијата на недвижностите, постројките и опремата и на нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Друштвото.

Пропишаните годишни стапки на амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства се како што следува:

Недвижности	2,5% - 3%
Деловен инвентар	5% - 37,5%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	20% - 25%
Нематеријални средства	20%

Амортизацијата на недвижности, постројки и опрема и на нематеријални средства започнува да се пресметува со денот на ставање на средствата во употреба. Земјата не се амортизира.

Горенаведените амортизациони стапки кои Друштвото ги применува не се разликуваат од пропишаните амортизациони стапки за даночни цели.

3.2.5. Надоместоци на вработените

Плата и надоместоци на вработените заедно со припаѓачкиот данок и придонеси за социјално осигурување

Во согласност со Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, Друштвото исплатува плата и плаќа придонеси за задолжително социјално осигурување. Во овие обврски спаѓаат исплати на вработените во износи пресметани согласно со закон и колективен договор, припаѓачкиот данок, односно придонеси пресметани со примена на стапки пропишани со закон.

Друштвото е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивно настанување. Друштвото плаќа отпремнина при пензионирање на своите вработени во согласност со националното законодавство.

3.3. Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните и негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Како што е обелоденето во Белешката 3.1, ставките во Билансот на состојба и Билансот на успех се вреднуваат со користење на МКД, која претставува функционална и официјална извештајна валута на Друштвото.

Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Билансот на состојба.

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход / расход во Билансот на успех.

3.4. Нетековни материјални средства (Недвижности, постројки и опрема)

Недвижностите, постројките и опремата на Друштвото на 31 декември 2015 се прикажани по набавни цени намалени за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и / или работи ја намалу-

ваат фактурната вредност на средството. Набавната вредност на постројките и опремата произведени / изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е компетиран процесот на изградбата / монтажа.

Недвижностите, постројките и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век и функционалноста на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и се искажуваат како оперативни трошоци.

3.5. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се состојат од софтверски пакети и вложувања во туѓи средства. Тие се искажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Трошоците поврзани со одржувањето на софтверот се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

3.6. Залихи

Залихите иницијално се искажуваат според набавната вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Набавната вредност се утврдува според метод на просечни цени. Суровините примени по основ на договори за преработка се евидентираат вонбилансно. Залихите на недовршено производство и готовите производи се водат по плански цени (се утврдуваат на почетокот на годината), а на крајот на годината се прави збирна пресметка (отстапување од планските цени) на производството по стварни трошоци , односно по цена на чинење.

Последователно, залихите се мерат според пониската вредност помеѓу набавната и нето продажната вредност.

Нето продажната (реализационата) вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени под нормални услови, намалена за трошоците на довршување и продажба.

Исправката на вредноста на залихите се прикажува како трошок на периодот и за истата се намалува нивната сметководствена вредност - до нето продажната вредност проценета од Друштвото. Залихите кои се безвредни или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.

3.7. Побарувања и обврски - Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според трансакциската вредност вклучувајќи ги директните зависни трошоци на трансакција.

При иницијалното признавање, Друштвото ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство.

3.7.1. Побарувања

Побарувањата од купувачи се искажуваат според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката за обезвреднување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможноста за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се безвредни.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува преку Билансот на успех. Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход.

3.7.2. Обврски

Оперативните обврски кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства. Обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, депозити и гаранции, обврските спрема добавувачите, обврските спрема вработените, обврските за даноци, придонеси и други давачки, обврските врз основа на удел во резултатот и останатите краткорочни обврски се искажуваат во вредност која е искажана во соодветна сметководствена исправа, зголемена за каматите според склучениот договор, пропис, односно одлука на надлежниот орган на друштвото. Овие обврски се класифицираат како краткорочни, доколку на датумот на изготвување на Извештајот на финансиската состојба рокот на доспевање им е до 12 месеци.

Обврските спрема поврзаните друштва, обврските по заеми, обврските спрема кредитните институции, обврските за аванси, обврските спрема добавувачите и останатите долгорочни обврски се искажуваат по номинална вредност, зголемена за достасаните камати според склучениот договор. Долгорочните резервирања се искажуваат како долгорочни обврски за гаранции и отпремнини.

Обврските искажани во девизи се пресметуваат по среден курс на Народната банка на Република Македонија на денот на изготвување на Извештајот на финансиската состојба, но и на крајот на секој месец во случај кога се отплаќаат долгови.

3.8. Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од средствата на трансакциски сметки, благајната и останатите ликвидни вложувања кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

3.9. Данок на добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка, согласно промените во Законот за Данок на Добивка применлив од 1 јануари 2014 година.

Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% на износот на финансискиот резултат и даночно непризнатите трошоци, како и при исплата на дивиденда при распределба на добивката.

4. КОРИСТЕНИ ПРОЦЕНКИ

Изготвувањето на годишната сметка во согласност со МСФИ бара од Друштвото да употребува проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски и обелоденување на неизвесни средства и обврски на датумот на известување, како и на приходите и трошоците за извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиската состојба.

5. ПРОМЕНА НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И КОРЕКЦИИ НА ГРЕШКИ

Сметководствените политики се применуваат од период до период на конзистентна основа. Сметководствената политика се менува доколку тоа е условено со измена или донесување на МСФИ.

6. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИК

Управувањето со ризиците на Друштвото опфаќа идентификување, следење, мерење и нивно управување. Поради тоа, Друштвото има воспоставено режим за управување со ризиците на кои е изложено, соодветно на природата, големината и сложеноста на активностите кои ги врши.

Кредитниот ризик е ризик од финансиски загуби кои може да ги има Друштвото доколку купувачите или соработниците во финансиски инструменти не ги исполнат договорените финансис-

ки обврски ,и првично произлегува од побарувањата кои Друштвото ги има од купувачите,како и од вложените средства во банки .

Пазарен ризик е ризик дека промените на пазарните цени ,како и промените во девизните курсеви и каматните стапки ќе влијаат на приходите на Друштвото .

Ризик на ликвидноста претставува ризик од неможност за навремено исполнување на своите обврски спрема добавувачите (доверителите) по основ на тековни обврски што може да доведе до загуба на приходи и/или капитал. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на тековните обврски.

7. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	Патенти и лиценци	Гудвил	Софтвер	Останати средства	Средства во подготовка	Вкупно
2015	1	2	3	4	5	6
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2015 (тековна година)	/	/	9.209.287	5.982.030	/	15.191.317
Зголемување	/	/	0	0	/	0
Намалување	/	/	0	0	/	0
Салдо на 31 Декември 2015 (тековна година)	/	/	9.209.287	5.982.030	/	15.191.317
Исправка на вредноста	/	/				
Салдо на 1 Јануари 2015 (тековна година)	/	/	7.158.271	3.584.225	/	10.742.496
Амортизација	/	/	615.302	599.450	/	1.214.752
Намалување	/	/	/	/	/	/
Салдо на 31 Декември 2015 (тековна година)	/	/	7.773.573	4.183.675	/	11.957.248
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2015 (тековна година)	/	/	1.435.714	1.798.355	/	3.234.069
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2015 (тековна година)	/	/	2.051.016	2.397.805	/	4.448.821
2014	1	2	3	4	5	6
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2014 (претходна година)	/	/	9.209.287	5.982.030	/	15.191.317
Зголемување	/	/	0	0	/	0
Намалување	/	/	0	0	/	0
Салдо на 31 Декември 2014 (претходна година)	/	/	9.209.287	5.982.030	/	15.191.317
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2014 (претходна година)	/	/	6.279.269	3.317.813	/	9.597.082
Амортизација	/	/	879.002	266.412	/	1.304.801
						1.145.414
Намалување	/	/	0	0	0	0

Салдо на 31 Декември 2014 (претходна година)	/	/	7.158.271	3.584.225	0	10.742.496
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2014 (претходна година)	/	/	2.051.016	2.397.805	0	4.448.821
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2014 (претходна година)	/	/	2.930.018	2.664.217	0	7.257.522

8. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Опис	Земјиште	Градежни објекти	Опрема	Инвестиции во тек	Вкупно
2015	1	2	3	4	5
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2015 (тековна година)	1.130.270.115	2.092.314.780	7.176.358.414	562.220.775	10.961.164.084
Зголемување	0	141.264	99.094.872	497.319.294	596.555.430
Намалување	0	0	2.536.411	99.866.546	102.402.957
Салдо на 31 Декември 2015 (тековна година)	1.130.270.115	2.092.456.044	7.272.916.875	959.673.523	11.455.316.557
Исправка на вредноста					
Салдо на 1 Јануари 2015 (тековна година)	0	1.559.455.334	5.787.434.731	0	7.346.890.065
Амортизација	0	54.312.921	167.025.017	0	221.337.938
Намалување	0	0	2.536.411	0	2.536.411
Салдо на 31 Декември 2015 (тековна година)	0	1.613.768.255	5.951.923.337	0	7.565.691.592
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2015 (тековна година)	1.130.270.115	478.687.789	1.320.993.538	959.673.523	3.889.624.965
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2015 (тековна година)	1.130.270.115	532.859.446	1.388.923.683	562.220.775	3.614.274.019
2014	1	2	3	4	5
Набавна вредност					
Салдо на 1 Јануари 2014 (претходна година)	1.130.270.115	2.097.538.341	7.178.685.484	40.409.970	10.446.903.910
Зголемување	0	1.619.726	11.381.582	535.051.963	548.053.271
Намалување	0	6.843.287	13.708.652	13.241.158	33.793.097
Салдо на 31 Декември 2014 (претходна година)	1.130.270.115	2.092.314.780	7.176.358.414	562.220.775	10.961.164.084
Исправка на вредноста					

Салдо на 1 Јануари 2014 (претходна година)	0	1.517.819.993	5.611.097.095	0	7.128.917.088
Амортизација	0	45.750.260	190.046.288	0	235.796.548
Намалување	0	4.114.919	13.708.652	0	17.823.571
Салдо на 31 Декември 2014 (претходна година)	0	1.559.455.334	5.787.434.731	0	7.346.890.065
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2014 (претходна година)	1.130.270.115	532.859.446	1.388.923.683	562.220.775	3.614.274.019
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2014 (претходна година)	1.130.270.115	579.718.348	1.567.588.389	40.409.970	2.187.716.707

9. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

О п и с	Тековна година	Претх. Година
Вложувања во конвертибилни обврзници	/	/
Вкупно:	/	/
Број на конвертибилни обврзници: /		
Права кои ги носат конвертибилните обврзници: /		

10. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

О п и с	Тековна година	Претходна Година
Побарувања од купувачи во земјата	380.416.194	185.831.814
Побарувања од купувачи во странство	29.151.964	10.786.546
Застарени, сомнителни и спорни побарувања	19.215.059	19.096.030
Вредносно усогласување на побарувања	90.196.648	105.639.931
Вкупно:	518.979.865	321.354.321

11. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

О п и с	Тековна година	Претходна година
Парични средства на денарски сметки	24.153.608	6.631.004
Парични средства во денарска благајна	23.604	28.856
Девизна сметка	27.308.260	13.808.134
Девизна благајна	0	0

Вкупно:	51.485.472	20.467.994
----------------	-------------------	-------------------

12. ОСНОВНА ГЛАВНИНА

Родови на акции	Во сопственост на:		Состојба				
	2015 (тековна година)	01.01.2015	%	зго- лем.	намал.	31.12.2015	%
Обични акции	Физички лица	2.661.376	18.2	/	/	2.661.376	18.2
	Правни лица	11.961.568	81.8	/	/	11.961.568	81.8
	Откупени сопствени акции	/	/	/	/	/	/
Приоритетни акции	ФПИО	/	/	/	/	/	/
	Вкупно	14.622.944	100	/	/	14.622.944	100
2014 (претходна година)		01.01.2014	%	зго- лем.	намал.	31.12.2014	%
Обични акции	Физички лица	2.661.376	18.2	/	/	2.661.376	18.2
	Правни лица	11.961.568	81.8	/	/	11.961.568	81.8
	Откупени сопствени акции	/	/	/	/	/	/
Приоритетни акции	ФПИО	/	/	/	/	/	/
	Вкупно	14.622.944	100	/	/	14.622.944	100

13. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Обврски со рок на достасување над 5 години		Тековна година	Претходна година
Вид на обврска	Вид на обезбедување		
Обврски спрема поврзани друштва	/	/	/
Обврски кон добавувачи	/	/	/
Обврски спрема поврзани друштва по основ на заеми и кредити	/	/	/
Обврски по основ на кредити	хипотека	501.625.887	468.649.435
Обврски по основ на заеми	/	/	/
Останати долгорочни обврски	/	/	/
Вкупно	/	501.625.887	468.649.435

14. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

Опис	Тековна година	Претходна година
Добавувачи во земјата	434.775.218	450.549.600
Добавувачи во странство	108.770.487	173.618.985
Добавувачи за нефактурирани стоки	63.461.072	3.370.522
Вкупно:	607.006.777	627.539.107

15. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

Опис	Тековна година	Претходна година
Краткорочни обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	0	0
Краткорочни кредити во земјата	917.760.957	796.537.695
Краткорочни кредити во странство	1.776.504.765	1.794.756.928
Вкупно:	2.694.265.722	2.591.294.623

16. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Опис	Тековна година	Претходна година
Приходи од продажба во земјата	850.270.700	716.017.382
Приходи од продажба во странство	1.235.719.365	635.994.457
Вкупно:	2.085.990.065	1.352.011.839

17. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Опис	Тековна година	Претходна година
Приходи од наемнини	3.252.329	1.774.502
Приходи од наплатени отпишани побарувања	0	0
Приходи од минати години	2.183.841	39.623.604
Приходи од наплата на штети за основни средства	2.351.401	7.111.667
Приходи од поврат на даноци	0	0
Други приходи	859.379	426.548
Приходи од укинување на долгорочни резервирања	10.124.070	2.598.931
Приходи од камата за ненавремен поврат на ДДВ	3.842.255	2.571.093
Вкупно:	12.489.205	54.106.345

18. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

Опис	Тековна година	Претходна година
Транспортни услуги	66.129.632	39.337.038
Трошоци за саеми	0	0

Наемнина	4.738.693	4.800.759
Дневници за службени патувања и патни трошоци	2.015.406	3.655.072
Трошоци за членови на органот на управување, надзорниот одбор и за членовите на останатите органи	540.000	540.000
Трошоци за промоција, пропаганда и реклама	102.420	710.963
Премии за осигурување	25.923.162	24.917.400
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	3.343.484	3.573.185
Трошоци за ревизија	2.403.789	927.121
Трошоци за останати интелектуални услуги	19.376.337	19.543.041
Вредносно усогласување на краткорочни побарувања	0	74.231.402
Загуби од отуѓување на нетековни средства	0	0
Останати расходи	7.773.021	6.274.349
Вкупно останати оперативни расходи:	132.345.944	178.510.330

19. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ ДРУШТВА

О п и с	Тековна година	Претходна година
Побарувања по основ на купопродажни односи	424.007.729	393.510.674
Обврски по основ на купопродажни односи	628.834.067	571.564.307
Приходи од продажба на готови производи	1.546.161.251	2.958.073.511
Приходи од продажба на стоки	0	0

Лице одговорно за составување на Белешките: Име и презиме

Елена Прличкова Арсиќ

ЕМБГ 0 1 0 4 9 5 7 4 5 5 0 5 0

Лице одговорно за составување на Белешките: Целосен назив на друштвото - МАКСТИЛ Акционерско друштво за производство и трговија со производи за црна металургија Скопје

Макстил АД Скопје

ЕМБС 5 1 6 6 2 5 0

Во Скопје на ден 04.02.2016	Лице одговорно за составување на Белешките Прличкова Арсиќ Елена	МП	Раководител
--------------------------------	---	----	-------------